

Цели на фондот

Според инвестициската стратегија Фондот е преенствено наменет за инвестиитори кои не сакаат своите средства да ги изложат на висок ризик, ценовни осцилации и кои во релативно пократки рокови сакаат да остварат атрактивен принос на своите средства. Како инвестиитори на Фондот може да се јават сите домашни и странски, правни и физички лица како и специфични финансиски институции, кои имаат цел да менаџираат со својата тековна или среднорочна ликвидност. Главни мотиви за инвестииторите во Фондот се:

- пресметка на принос на дневно ниво;
- диверзификација на портфолиото во повеќе сигурни финансиски инструменти; атрактивен принос во однос на амортизација на банките во Р.М.; транспарентно следење и достапност на вложените средства во секој момент.

* Детални информации може да најдете во Проспектот.

Податоци за фондот

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Име на фондот | ВФП Кеш Депозит |
| Датум на основање | 04.12.2014 |
| Валута на уделите | МКД |
| Нето вредност | 327.551.283,54 |
| Цена на уделот | 102,7393 |
| Минимален износ на вложување* | 1.000 денари |
| Стандардна девијација | 0,12% |
| Ризична класа | 1 |

Надоместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Влезна провизија | не се наплатува (0%) |
| Надомест за излез | не се наплатува (0%) |

Надоместоци на товар на фондот:


| | |
|------------------------------|---------------|
| Надомест за управување | 1% годишно |
| Надомест на депозитарнабанка | 0,20% годишно |

Остварен принос

| Принос од основање 2,74% | Просечен принос | |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| | 12 месци | 0,10% |
| | 2 години | / |
| | 5 години | / |
| од основање | | |
| 0,07% | | |

*приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ


Изложеност по вид на инструмент



ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Алфа банка 29 | 20,14% |
| Еуростандард банка 10-3123/1 | 19,23% |
| Капитал банка 0302-1579/1 | 15,51% |
| Стопанска банка Битола ДП2015/180 | 11,98% |
| DO2015/08 - 0230DK | 7,90% |
| DO2015/17-0530DK | 4,70% |
| Стопанска банка Битола ДП2014/227 | 3,21% |
| DO2015/10 - 0330DK | 3,15% |
| Стопанска банка Битола ДП2014/248 | 1,53% |
| RMDEN14 | 1,40% |


Вредност на удел



Географска изложеност



Секторска изложеност



Валутна изложеност

